

**ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни
состојби - Скопје**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за сметка за донации – 485

за годината завршена на 31 декември 2017

со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	7
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ споредба помеѓу буџет и реализација	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9



RSM

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

F+389 (0)2 3216 186

www.rsmmk.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје, за средствата на приходи наплатени од донации, односно за остварени приходи и расходи преку сметката 660250012348505 – сметка за донации 485, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2017, како и билансот на состојба заклучно со таа дата.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се

ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје Сметка за донации 485 заклучно со 31 декември 2017 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

Скопје, 19.12.2018

Овластен ревизор
Стојан Јорданов



Друштво за ревизија

РСМ МАКЕДОНИЈА Скопје



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

(во '000 денари)	Белешка	Година завршена на 31 дек.	
		2016	2017
РАСХОДИ			
Тековни расходи			
Плати и надоместоци	3.1	877	330
Резерви и недефинирани расходи		0	0
Стоки и услуги		0	0
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови		877	330
Тековни трансфери до ЕЛС		0	0
Каматни плаќања		0	0
Субвенции и трансфери		0	0
Социјални бенефиции		0	0
Капитални расходи			
Отплата на главнина	3.2	0	0
Вкупно расходи	3.3	0	0
Вишок на приходи - пред оданочување		877	330
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на приходите		34	0
Нето вишок приходи - добивка по оданочување		0	0
ПРИХОДИ		34	0
Даночни приходи	3.4		
Неданочни приходи		0	0
Капитални приходи		0	0
Трансфери и донации		0	0
Домашно задолжување		911	330
Задолжување во странство		0	0
Продажба на хартии од вредност		0	0
Приходи од отплата на заеми		0	0
Вкупно приходи		911	330

Скопје, 27.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот

Организационен Директор

Др. Мирјана Пехчевска Поп-Илиева

В.Д Медицински Директор

Асс. мр. др. Милена Стевановиќ



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во '000 денари)	Белешка	Година завршена на 31 дек.	
		2016	2017
Актива			
Постојани средства			
Нематеријални средства	4.1	602	294
Природни богатства		0	0
Материјални средства		0	0
Материјални средства во подготовка		602	294
Парични средства и побарувања			
Парични средства		0	0
Хартии од вредност	4.3	114	0
Побарувања	4.4	34	0
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	4.5	0	0
Краткорочни финансиски побарувања	4.6	47	0
Побарувања од вработените	4.6	0	0
Финансиски и пресметковни односи	4.6	0	0
Побарувања од државата и други институции	4.6	0	0
АВР		0	0
	4.7	33	0
Материјали, резервни делови и ситен инвентар			
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	4.8	0	0
Готови производи	4.8.1	0	0
Непокриени расходи и други долгорочни кредити и заеми	4.8.2	0	0
Други средства	4.2	0	0
Вкупно актива	4.2	0	0
		716	294
Пасива			
Извори на деловни средства			
Ревалоризациона резерва	4.9	602	294
Долгорочни обврски	4.9	0	0
Тековни обврски	4.9	0	0
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност		114	0
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.11	0	0
Примени аванси, депозити и кауции	4.10	33	0
Краткорочни финансиски обврски	4.11	0	0
Обврски спрема државата и други институции	4.11	0	0
Финансиски и пресметковни односи	4.11	0	0
Обврски за даноци и придонеси од добивката	4.11	0	0
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вр:	4.11	0	0
ПВР		0	0
Извори на други средства	4.12	81	0
		0	0
Вкупно пасива		716	294

Скопје, 27.02.2018

Лице одговорно за
составување на билансот

Организациски Директор
Др. Мирјана Пехчевска Поп-Илиева

В.Д Медицински Директор
Асс. мр. др. Милена Стевановиќ



БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ споредба помеѓу буџет и реализација

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ споредба помеѓу буџет и реализација за 2017 година

(во `000 денари)

	Буџет	Реализирано	Отстапување од буџетирано	Реализација (во %)
Приходи				
Даночни приходи	0	0	0	#DIV/0!
Неданочни приходи	0	0	0	#DIV/0!
Капитални приходи	0	0	0	#DIV/0!
Трансфери и донации	367	330	-37	89.92%
Домашно задолжување	0	0	0	#DIV/0!
Задолжување во странство	0	0	0	#DIV/0!
Продажба на хартии од вредност	0	0	0	#DIV/0!
Приходи од отплата на заеми	0	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи	367	330	-37	89.92%
Расходи				
Тековни расходи				
Плати и надоместоци	367	330	-37	89.92%
Резерви и недефинирани расходи	0	0	0	#DIV/0!
Стоки и услуги	0	0	0	#DIV/0!
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови	367	330	-37	89.92%
Тековни трансфери до ЕЛС	0	0	0	#DIV/0!
Каматни плаќања	0	0	0	#DIV/0!
Субвенции и трансфери	0	0	0	#DIV/0!
Социјални бенефиции	0	0	0	#DIV/0!
Капитални расходи				
Отплата на главнина	0	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи	367	330	-37	89.92%
Суфицит (вишок) на приходи	0	0	0	1

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

Тековна состојба на правното лице од Трговски регистар и регистар на други правни лица

ЕМБС	6259901
Целосен назив	Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ СКОПЈЕ
Седиште	ул. Водњанска бр. 17 Скопје - Центар
Вид на субјект на упис	Друго
Датум на основање	26.06.2007
Единствен даночен број	4030007645601
Организационен облик	02.2 – здравствена установа
Надлежен регистар	Регистар на други правни лица

Сопственици

ЕМБГ/ЕМБС	4064674
Име	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Адреса	БУЛ. ИЛИНДЕН ББ СКОПЈЕ, ЦЕНТАР
Тип на сопственик	Основач/сопственик/основач

Дејности

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	86.10 – Дејности на болниците
Други дејности:	85.11/2 Установи за медицинска рехабилитација и други установи со сместување За вршење на специјалистичко – консултативна и болничка дејност од областа на инфективните болести, во која се изведува образовна дејност, се врши усовршување на здравствените работници и научно – истражувачка дејност и други дејности од соодветната област на медицината согласно прописите од областа на здравствената заштита

Овластувања

Овластени лица	
Име	МИРЈАНА ПЕХЧЕВСКА ПОП - ИЛИЕВ
Адреса	Ул. БРАДФОРДСКА бр. 2/1- 6 СКОПЈЕ - КАРПОШ-
Овластувања:	Организациски Директор
Овластено лице:	Овластено лице
Име	МИЛЕНА СТЕВАНОВИК
Адреса	Ул. МИРЧЕ ОРОВЧАНЕЦ Бр.6 СКОПЈЕ – ЦЕНТАР
Овластувања:	Вршител на должност – медицински директор

ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби се изготвени во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на буџетите и буџетските корисници, во прв ред Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011, 145/2015 и 170/2017), Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2003, 62/2006, 8/2009, 175/2011 и 101/2013) и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2005), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2017 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1 Политика на признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи содржани во главната книга на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби се спроведува според сметководствено начело на парично искажување. Тоа значи дека приходите и другите приливи да се признаат во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите и другите приливи се мерливи кога е можно да се искажат вредносно. Приходите и другите приливи се расположливи кога се остварени во пресметковниот период. Во однос на расходните и другите одливи, сметководственото начело на парично искажување значи дека расходните и другите одливи да се признаваат во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

Приходи

Во рамките на приходите влегуваат: наплатените приходи остварени по видови и извори согласно со Законот за буџетите и Правилникот за класификација на приходите, како и приходите од самофинансирачки активности (сопствени приходи), приходи од кирии и закупнини, приходи од донации, приходи од кредити и позајмици и неданочни приходи. Приходите кои не се наплатени до денот на нивната пристигнатост за наплата се искажуваат како пасивни временски разграничувања.

Расходи

Во рамките на расходите влегуваат: извршените расходи согласно со Законот за буџетите и Правилникот за класификација на расходите, ако се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање, во спротивно активно временски се

разграничуваат. Во расходи спаѓаат и кредитите и позајмиците во периодот кога се враќаат.

3.2 Долгорочни средства

Долгорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како расход кој што се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани во Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници сè додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Кога ќе се надомести вредноста која претставува основица за пресметување на амортизацијата, односно кога износот на набавната вредност на средствата е еднаков со отпишаната вредност, престанува натамошното пресметување на амортизацијата. Тоа важи и ако средствата потоа се користат за вршење на дејноста.

Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии во Правилникот за на буџетите и буџетските корисници. Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства. Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши од првиот ден на наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста.

Ревалоризација

Ревалоризацијата на долгорочните материјални и нематеријални средства се врши во следниве два случаи:

- при нивно повлекување од употреба и отуѓување, или
- поради повторно вреднување со пораст на продажните цени на производители на индустриски производи на домашниот пазар, според податоците на Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста).

Ревалоризацијата на долгорочните средства кои се расходувани или отуѓени во текот на пресметковниот период, се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи на домашен пазар од

почетокот на пресметковниот период до крајот на месецот во кој средствата се расходувани или отуѓени.

Ревалоризацијата на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот до крајот на пресметковниот период, а за долгорочните средства кои се набавени во текот на пресметковниот период нивната состојба се множи со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е извршена набавката (вложувањето) до крајот на пресметковниот период.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства."

3.3 Побарувања и обврски

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Парични средства

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

		МКД '000	
		2016	2017
4	<u>Белешка 3.1</u> <u>Тековни расходи</u>	877	330
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТИ	0	0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	877	330
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	47	0
425	Договорни услуги	791	261
426	Други тековни расходи	39	69
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНА		
45	САМОУПРАВА	0	0
46	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0
47	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0
	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0

		МКД '000	
		2016	2017
48	<u>Белешка 3.2</u> <u>Капитални расходи</u>	0	0

		МКД '000	
		2016	2017
49	<u>Белешка 3.3</u> <u>Отплата на главнина</u>	0	0

		МКД '000	
		2016	2017
	<u>Белешка 3.4</u> <u>Приходи</u>		
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	911	330
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	0
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	0	0
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0
741	Трансфери од други нивоа на власт	911	330
742	Донации од странство	51	33
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	860	297
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	0
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	0	0

Белешка 4.1

		МКД '000	
		2016	2017
Постојани средства, други средства и непокриени расходи (1)			
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		602	294
МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		0	0
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		0	0
022	Опрема	602	294
	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на материјалните средства	1,884	1,863
029	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	-1,282	-1,569
		0	0

Белешка 4.2

		МКД '000	
		2016	2017
Постојани средства, други средства и непокриени расходи (2)			
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	0	0
04			
08	ДРУГИ СРЕДСТВА	0	0
	НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	0	0
09			

Белешка 4.3

		МКД '000	
		2016	2017
10	Парични средства		
100	Сметка	34	0
	Сметка за Донации	34	0
		34	0

Белешка 4.4

		МКД '000	
		2016	2017
11	Хартии од вредност	0	0

Белешка 4.5

		МКД '000	
		2016	2017
12	Побарувања	0	0

Белешка 4.6

		МКД '000	
		2016	2017
Други побарувања		47	0
	ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		
13			
130	Дадени аванси	47	0
14	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	47	0
15	ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	0	0
16	ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	0	0
17	ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	0	0

Белешка 4.7

		МКД '000	
		2016	2017
19	Активни временски разграничувања		
198	Други активни временски разграничувања	33	0
		33	0

Белешка 4.8.1

		МКД '000	
		2016	2017
МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР			
30	ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА	0	0
31	МАТЕРИЈАЛИ	0	0
32	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	0	0
36	СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0
362	Ситен инвентар во употреба	0	0
365	Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар	295	316
		-295	-316

Белешка 4.8.2

		МКД '000	
		2016	2017
Производство, производи и стоки			
60	ПРОИЗВОДСТВО	0	0
63	ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	0	0
65	ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ	0	0
66	СТОКИ	0	0
67	АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА НАБАВКА НА СТОКА	0	0

Белешка 4.9

		МКД '000	
		2016	2017
Извори на деловни средства, ревалоризациона резерва и долгорочни обврски			
90	ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	602	294
900	Државен - јавен капитал	602	294
91	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	602	294
92	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0
		0	0

Преглед на промени на извори на капитални средства за 2017 година
 МКД '000

ОПИС	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихите на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар и хартии од вредност)	Вкупно
Состојба 01.01.2017 година	602	0	602
Зголемување по основ на: Набавки	4		4
Намалување по основ на: Отпишани капитални средства Амортизација	-312		0 -312
Состојба 31.12.2017 година	294	0	294

Белешка 4.10

		МКД '000	
		2016	2017
22	Краткорочни обврски кон добавувачи	33	0
220	Обврски кон добавувачи во земјата	33	0

Белешка 4.11

		МКД '000	
		2016	2017
	Други краткорочни обврски		
21	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	0
23	ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0	0
24	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	0	0
25	ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	0	0
26	ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	0	0
27	ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ДОБИВКАТА	0	0
28	ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКА ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0

Белешка 4.12

		МКД '000	
		2016	2017
	Пасивни временски разграничувања		
296	Дел од вишокот на приходите (добивката) за пренос во наредната година	81	0
298	Други пасивни временски разграничувања	34	0
		47	0